

1.	Наслов на наставниот предмет	ХИРУРГИЈА-КЛИНИЧКА ПРАКСА			
2.	Код	МЕД- 621			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Хирургија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI - XII	7.	Број на ЕКТС кредити	14
8.	Наставник	Раководител на катедрата Доц.д-р Боро Цонов *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Хирургија			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Добиели кредити (положен испит) од Хирургија			
10.	Цели на предметната програма: Запознавање со дијагностичките и тераписките процедури од областа на клиничка хирургија				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Popolnuvawe na hirur{ka istorija • Osobenost na zemawe na anamneza na sekoj oddel • Osobenost na klini~kiot pregled na oddelite za: <ul style="list-style-type: none"> • Abdominalna hirurgija • Detska hirurgija • Torakovaskularna hirurgija • Urologija • Traumatologija • Nevrohrirurgija • Plasti~na hirurgija • Intenzivna nega (KARIL) • U~estvo vo sekojdnevnata rabota vo ambulantite • U~estvo vo sekojdnevnata rabota na hirur{kite oddelenija: <ul style="list-style-type: none"> • Tretman na pacient vo besoznanie • Reanimacija na pacient vo besoznanie (ventilatorna i srceva resustitacija) • Prva pomo{ pri krvarewe • Prva pomo{ pri skr{enici i is~a{uvawa • Tehniki na imobilizacija(transportna i trajna) • Prevraska na rani • Tretman na rani i nivna sutura • Incizija na absces • Lokalen tretman na izgorenici • Davawe na parenteralna terapija i intravenski infuzii 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Investigacija na prostata so rektalno tu{e • Plasirawe na nazogastri~na sonda • Endotrahealna intubacija • Vidi plasirawe na traheostomiska kanila • Plasirawe na urinaren kateter • Asistira pri torakalna punkcija • Vidi postavawe na torakalna drena`a • Asistira pri repozicija na kila • Punktira zglob • Asistira pri repozicija na skr{enica • Dava lokalna anaestezija • U~estvuva pri preparirawe na vena • Asistira pri bazi~ni operaciji (hernioplastika, operacija na `ol~no kese, operacija na slepo crevo) <ul style="list-style-type: none"> • Investigacii na golemi zglobovi • Drugi positifni intervencii <p>Клиничката пракса ќе се организира вовек на 4 работни недели со полно работно време од 8 часа. Ќе бидат организирани 2 турнуси во тек на XI и XII семестар. Во тек на турнусот се менуваат одделите и менторите. Секојдневните активности на студентот ќе се бележат во посебен “дневник на активности” кои ќе бидат верифицирани со потпис на менторот.</p>			
12.	Методи на учење: <ul style="list-style-type: none"> • U~estvo na stru~nite sostanoci na klinikata • U~estvo na utrinski viziti • U~estvo vo sekojdnevната работа на oddelenijata pri klinikata za Hirurgija • U~estvo vo hirur{ki intervencii od oblata na hirurgijata 			
13.	Вкупен расположив фонд на време		420 часови	
14.	Распределба на распложивото време		320 часови вежби 100 часови домашно учење	
15.	Форми на наставните активности	15.1	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	320 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Домашно учење	100 часови
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Studentot e zadol`en da prisustvuva i aktivno da u~estvuva vo praksata vo tek na 4 недели (20 работни dena po 8 ~asa)		
		min. – maks.		
		Praksa * бодови		60 - 100
		*prisustvo: 2,5 boda, aktivnost (вештини): 2,5 boda		

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Студентот треба да освои минимум 60 бода . Ocenuvaweto na studentot e opisno (polo`il)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис и да освои минмум бодови за положување студентот е потребно да ја посетува праксата и да ги совлада сите активности и вештини предвидени со предметната програма			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1	1	Лин С. Бакли Питер Г. Шилаги	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја – проект на владата на РМ	Академск и печат, 10 издание	2012